

**СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ**  
**од Првото продолжение на Педесет и**  
**деветтата седница на Собранието на**  
**Република Македонија,**  
**одржана на 20 декември 2000 година**

Седницата се одржа во зградата на Собранието, сала 1, со почеток во 13,10 часот.

Седницата ја отвори и со неа претседаваше Стојан Андов претседател на Собранието.

**СТОЈАН АНДОВ:**

Продолжуваме со работа по Педесет и деветтата седница на Собранието на Република Македонија.

Продолжуваме со претрес по текстот на Предлогот за изменување и дополнување на Царинскиот закон.

Пратеникот Замир Дика поднесе амандман на член 2-а, по кој Владата не се произнела.

Истовремено, пратеникот Замир Дика го повлече амандманот за додавање нов член 2-а по членот 2.

Отворам претрес по амандманот на членот 2-а поднесен од пратеникот Замир Дика.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

**НИКОЛА ГРУЕВСКИ:**

Амандманот се прифаќа.

**СТОЈАН АНДОВ:**

Благодарам.

Продолжуваме со претрес по текстот на Предлогот на законот.

Молам, кој бара збор? (Никој).

Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот по текстот и предлогот на законот го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Од присутни 68 пратеници, 66 пратеници гласале.

62 пратеници гласале за, 4 воздржани, против нема.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон.

(Седницата прекина со работа во 13,15 часот).